



СЛУЖБЕН

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 21 март 1984
Скопје

Број 9

Год. XL

Претплата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број члени 45 дин. Жиро сметка 40100-000-12000

99.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седница одржана на 5 март 1984 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Бекиров Меди Ајриз, од с. Оризари,
2. Горевски Вељан Илија, од Скопје,
3. Димов Гано Ангел, од Скопје,
4. Соколовски Благоја Звонко, од Скопје.

II

Останатиот дел од изречената мерка за безбедност одземање на возачка дозвола се прости на:

1. Рамадани Авди Амет, од Тетово.

III

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Стошевски Михајло Борко, од Куманово,
2. Јованов Јован Спасе, од Неготино,
3. Огненовски Петар Цветан, од Скопје.

IV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Паликаров Леонид Коста, од Струмица.

V

Изречената казна затвор во траење од 10 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Јанчев Богдан Боне, од с. Јосифово,
2. Кнежевиќ Душан Момчило, од с. Јосифово.

VI

Изречената казна затвор од траење од 6 месеци се замени со условна осуда, со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Фејзула Амет Асан, од Скопје.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Качаниклиќ Љубомир Драган, од с. Вучидол.

VIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-157
5 февруари 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

100.

Врз основа на член 102 став 4 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), по прибавено мислење од Републичката самоуправни интересна заедница за водостопанство, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА ЗА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ВОДИТЕ

Член 1

Со оваа уредба се врши класификација на површинските води (водотеците, природните и вештачките езера) и на подземните води.

Оваа уредба не се однесува на минералните и термалните води.

Член 2

Според намената и степенот на чистотата водите од став 1 на член 1 на оваа уредба се распоредуваат во 4 класи и тоа:

1. I класа — води што во природна состојба, со евалуална дозификација, можат да се употребуваат за пиење и за производство и преработка на прехранбени производи, а површинските води — и за одгледување благородни видови риби (салмониди);

2. II класа — води што во природна состојба можат да се употребуваат за капење и рекреација, за спортови на вода, за одгледување други видови риби (циприниди), или кои со вообичаени методи на обработка — кондиционирање (коагулација, филтрација и дезинфекција и сл.) можат да се употребуваат за пиење и за производство и преработка на прехранбени производи;

3. III класа — води што во природна состојба можат да се употребуваат за наводнување, а по вообичаените методи на обработка (кондиционирање) и во индустријата на која не ѝ е потребна вода со квалитет за пиење;

4. IV класа — води што можат да се употребуваат за други намени само по соодветна обработка.

Член 3

Показателите за класификација на водите во класи според член 2 на оваа уредба се: растворен кислород, заситеност со кислород, петдневна биохемиска потрошувачка на кислородот при температура од 20°C (БПК₅), хемиска потрошувачка на кислород од калиев перманганат, степен на сапробност, степен на биолошка продуктивност, суспендирани материи, сув остаток, pH вредност, видливи отпадни материи, видлива боја, забележлива миризба, најверојатен број на колиформни организми, токсични материи и степен на радиоактивност.

Член 4

Граничните вредности на показателите од член 3 на оваа уредба се утврдуваат на:

Реден број	Показател	Класа	Класа	Класа	Класа
1	2	3	4	5	6
1.	Растворен кислород во мг/литар најмалку до:	8	6	4	3
2.	Застапеност со кислород во проценти — сатурација	90 до 105	75 до 90	50 до 75	30 до 50
	— суперсатурација	—	105 до 115	115 до 125	125 до 130
3.	Петдневна биохемиска потрошувачка на кислород при температура од 20°C (БПК ₅) во мг О ₂ /литар, до:	2	4	7	20
4.	Хемиска потрошувачка на кислород (ХПК) од КМnO ₄ во мг О ₂ /литар до:	10	12	20	40
5.	Степен на сапробноста според Либман	Олиго-сапробни	Мезоса-пробни бета-алфа	Мезоса-пробни алфа-бета	Алфа мезоса-пробни до полисапробни
6.	Степен на биолошката продуктивност	Олиго-трофни	Умерено сутрофни	—	—
7.	Суспендирани материи во мг/литар, до:	10	30	80	100
8.	Сув остаток на филтрирана вода во мг/лит. до:	350	1.000	1.500	1.500
	— за површински води	350	1.000	1.500	—
	— за подземни води:	800	1.000	1.500	—
	— на карстот	6,8-8,5	6,8-8,5	6,0-9,0	6,0-9,0
	— вон карстот	без	без	без	без
9.	pH вредност	без	без	слабо забележлива	—
10.	Видливи отпадни материи	без	без	слабо забележлива	—
11.	Видлива боја	без	без	—	—
12.	Забележлива миризба	2.000	20.000	200.000	—
13.	Најверојатен број на колиформни организми во литар вода, до:	Не смеат да се наоѓаат во ниедна класа над пропишаната граница			
14.	Токсични материи, измена на температурата и други показатели на штетноста				
15.	Степен на радиоактивност				

Вкупната активност на течните радиоактивни отпадни материи кои во текот на една година можат да се излеат во реката се пресметува според следниот образец:

$$\frac{\Phi \cdot A_i}{O, (МДК) и} =$$

каде што е:

A_i — вкупна активност — на и-от нуклеид која што се испушта во реката во текот на една година во B₂*)

(МДК) и = најголема дозволена концентрација на и-от радионуклеид во водата за пиење за поединци кои не работат со извори на јонизирачки зрачења B₂/м³

O, = просечен годишен протек на реката во м³/сек.

Φ = фактор на сигурноста и резервата, која е неименуван број и зависи од радиоеколошките и хидродинамичките услови на реката, од намената на речната вода, од бројот и положбата на изливните места, од радијационата ситуација во речниот слив, како и од други податоци, а се определува така што да се обезбеди заштитата од јонизирачки зрачења.

*) B₂ (бекерел) s-1
1 C = 3,7 · 10¹⁰ B₂

Член 5

Граничните вредности на показателите од член 4 на оваа уредба се применуваат врз:

1. водите во водотеците со нерегулирано протекување: за сите протекувања еднакви или поголеми од месечните мали води 95% обезбеденост;

2. водите во водотеците со регулирано протекување: за протекување поголемо од гарантираната мала вода;

3. подземните води: за сите протекувања и нивоа;

4. езерата: за неповолните случаи на мешање на водите (за време на постоење на мраз и во критични летни месеци).

Член 6

По исклучок од член 4 на оваа уредба, одделни показатели нема да се применуваат при класификацијата на:

1. водотеците — показателите под реден број 6 (степен на биолошката продуктивност);

2. подземните текови во карст — показателите под реден број 6 (степен на биолошката продуктивност), а на другите подземни води показателите под реден број 1 (растворен кислород), под реден број 5 (степен на сапробноста) и под реден број 6 (степен на биолошката продуктивност);

3. природните езера — показателите под реден број 1 (растворен кислород) и реден број 5 (степен на сапробноста), а за втора класа на природните езе-

ра, ниту показателите под реден број 11 (видлива боја).

При класификацијата на карсните извори, ако се работи за заматување од природно потекло, показателите од член 4 на оваа уредба, под реден број 7 (суспендирани материи) може да бидат пречекорени, но заматувањето да не се јавува со учество поголемо од 30 дена во годината.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-283/1
23 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

101.

Врз основа на член 102 став 4 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81), по прибавено мислење на Републичката самоуправа интересна заедница за водостопанство, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ВОДОТЕЦИТЕ И ЕЗЕРАТА

Член 1

Природните и вештачки водотеци, делниците на водотеците (во натамошниот текст: водотеци), природните и вештачките езера и подземните води чии води според намената и степенот на чистотата се распоредуваат во класи според Уредбата за класификација на водотеците и езерата („Службен весник на СРМ“, бр. 9/84) се делат на четири категории.

Во I категорија се распоредуваат водотеците чии води мораат да ги исполнуваат условите на I класа, во II категорија условите на II класа, во III категорија условите на III класа, а во IV категорија се распоредуваат водотеците чии води мораат да ги исполнуваат условите на IV класа.

Член 2

Заради определување на нормативи за изградба на објекти и уреди за ублажување на загадувањето или за прочистување на загадените води, ограничување на испуштање односно забрана на испуштање загадени води, водотеците по одделни сливни подрачја, се распоредуваат во следниве категории:

I. — ВАРДАРСКО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ Категорија

A. — Непосреден слив на реката Вардар

1. Лакавичка Река (Лакајчка Река)
— од с. Лакавица до вливот на р. Вардар II
2. р. Моздрача
— од с. Неготино до вливот на р. Вардар II
3. Новоселска Река
— од с. Ново Село до вливот на р. Вардар II
4. Палчишка Река
— од с. Д. Палчиште до вливот на р. Вардар II
5. р. Пена
— од Тетово до вливот на р. Вардар II
6. Цепчишка Река
— од с. Цепчиште до вливот на р. Вардар II
7. Лешочка Река (Лешечка Река)
— од с. Лешок до вливот на р. Вардар II
8. р. Бистрица
— од с. Теарце до вливот на р. Вардар II
9. Доброшка Река
— од с. Доброште до вливот на р. Вардар II

10. р. Габровица (Габројца)
— од с. Нераште до вливот на р. Вардар II
11. Беловишка Река
— од с. Беловиште до вливот на р. Вардар II
12. Вратничка Река
— од с. Вратница до вливот на р. Вардар II
13. Радушка Река
— од сепарацијата на рудникот „Радуша“ до вливот на р. Вардар III
14. р. Лепенец
— од границата на САП Косово до вливот на р. Вардар II
15. р. Серава
— од с. Радишани до вливот на р. Вардар III
16. Маркова Река
— од вливот на р. Сушица до вливот на р. Вардар II
17. Сува Река (Бујковска Река)
— од испустот на отпадните води од Рафинерија до вливот по ободниот канал III
18. Ободен канал
— од вливот на Сува Река до вливот во р. Вардар III
19. Отовичка Река
— од езеро „Младост“ до вливот на р. Вардар II
20. р. Тополка
— од Ф-ка за порцелан „Б. Кидрич“ до вливот на р. Вардар III
21. р. Бабуна
— од вливот на р. Изворница до вливот на р. Вардар II
22. р. Луда Мара (Ваташка Река)
— од Кавадарци до вливот на р. Вардар III
23. Анска Река
— од Валандово до вливот на р. Вардар III
24. р. Луда Мара
— од Богданци до вливот на р. Вардар II
25. р. Вардар
— од вливот на Лакавичка Река до Скопје (испуст на каналот за отпадни води од Железарница „Скопје“) II
— од Скопје до вливот на р. Пчиња III
— од вливот на р. Пчиња до Т. Велес (испуст на отпадните води на топилницата „Злетово“) II
— од Титов Велес до вливот на Црна Река III
— од вливот на Ц. Река до границата со Грција II

Б. — Слив на реката Треска

1. Тајмишка Река
— од Рудникот Тајмиште до вливот во Зајашка Река III
2. Бачишка Река
— од Грешница до вливот во Зајашка Река II
3. р. Темница
— од ТЕЦ „Осломеј“ до вливот во р. Треска III
4. Зајашка Река (Кичевска Река)
— од вливот на Тајмишка Река до Кичево III
— од Кичево до вливот на р. Треска III

5. р. Студенчица — од с. Д. Добреноец до вливот во р. Треска	II	8. р. Осојница — од вливот на Пекљанска река до вливот во р. Брегалница	II
6. Бржданска Река — од с. Брждани до вливот во р. Треска	II	9. Градечка Река — од Винаца до вливот во р. Брегалница	II
7. Рабетинска Река — од с. Миокази до вливот во р. Треска	II	10. Зрновска Река — од с. Зрновци до вливот во р. Брегалница	II
8. Голема Река (Пласничка Река) — од с. Пласница до вливот во р. Треска	II	11. Оризарска Река — од с. Оризари до ф-ката за целулоза во Кочани — од ф-ка за целулоза до вливот во р. Брегалница	II III
9. р. Фуш — од с. Групчин до вливот на р. Треска	II	12. Кочанска Река — од браната „Градче“ до испустот на градска канализација — од испустот на градската канализација до вливот во р. Брегалница	II III
10. р. Треска — од извор до вливот во р. Вардар	II	13. р. Киселица — од жаловиштето на рудникот „Злетово“ до вливот во Злетовска Река	III
В. — Слив на реката Пчиња		14. Злетовска Река (Злетовица) — од Злетово до вливот на р. Киселица — од вливот на р. Киселица до вливот во р. Брегалница	II III
1. р. Тораница — од рудникот „Тораница“ до вливот во Крива Река	III	15. р. Отиња — од Штип до вливот во р. Брегалница	III
2. Киселичка Река — од рудник „Бентомак“ до вливот во К. Река	III	16. Тополничка Река и Мадемска Река — од жаловиштето на рудникот „Бучим“ до вливот во р. Крива Лакавица	III
3. Кратовска Река — од Кратово до вливот во Крива Река	III	17. р. Крива Лакавица — од вливот на Мадемска Река до вливот во р. Брегалница	III
4. Крива Река — од составот со р. Тораница до вливот во р. Пчиња	II	18. Одводен канал „Азмак“ — од вливот на Стубичка Река до вливот во Светиниколска Река	III
5. Коњарска Река — од свињарската фарма кај с. Горно Коњаре, до составот на Липковска Река	III	19. Светиниколска Река — од Свети Николе до вливот на р. Брегалница	III
6. Слупчанска Река (Слупчанка) — од с. Слупчане до вливот во Липковска Река	II	20. р. Брегалница — од Берово до вливот на Оризарска Река — од Оризарска Река до вливот на р. Вардар	II III
7. Матеичка Река — од с. Матејче до вливот во Липковска Река	II		
8. Отлјанска Река — од с. Отлја до вливот во Липковска Река	II		
9. Липковска Река (Липковска) — од с. Липково до составот со р. Коњарка	II		
10. Кумановска Река (Кумановка)	III		
11. р. Пчиња — од границата на СР Србија до вливот во Кумановска Река	II		
Г. — Слив на реката Брегалница		Д. — Слив на Црна Река	
1. Русиновска Река — од с. Русиновска до вливот во Ратевска Река	II	1. р. Обелничка (Стара Река) — од Демир Хисар до вливот во Црна Река	II
2. Ратевска Река — од вливот на Русиновска Река до вливот во р. Брегалница	II	2. р. Сажлица — од с. Лажани до вливот во р. Блато	II
3. Пехчевска Река (од с. Смојмирово — Смојмировска Река) — од Пехчево до вливот во р. Брегалница	II	3. Крива Река (Селочка Река) — од Прилеп до вливот во Прилепска Река	III
4. Владимирска Река — од с. Владимирово до вливот во р. Брегалница	II	4. Житошка Река (Житоечка Река) — од Житоше до вливот во р. Блато	II
5. р. Каменица — од жаловиштето на рудникот „Саса“ до вливот во акумулацијата „Калиманци“	III	5. р. Рибник — од с. Црнилиште до вливот во р. Блато	II
6. Пеклјанска Река (Пеклјанштица, Лева Река) — од свињарска фарма кај с. Пекљани до вливот во р. Осојница	III	6. р. Сенокошица (Сенокошка) — од фармата на ЗИК „Прилеп“ до вливот на Стара Река	II
7. Виначка Река — од Винаца до вливот во р. Осојница	II	7. Коњарска Река — од с. Мало Коњари до вливот во Стара Река	II
		8. Стара Река — од с. Сенокос до вливот во р. Блато	II

9. Крушевска Река
— од Крушево до вливот во р. Блато III
10. Прилепска Река
— од Прилеп до вливот во р. Блато III
11. Ставичка Река
— од с. Галичани до вливот во р. Блато II
12. р. Блато
— од ЗИК „Прилеп“ до вливот на Прилепска Река II
— од вливот на Прилепска Река до вливот на Црна Река III
13. Канал „Глабоко“
— од с. Ерековци до вливот во Црна Река II
14. II Канал
— од с. Новоселани до вливот во Црна Река II
15. р. Шемница
— од с. Црноец до вливот во Црна Река II
16. Канал „Добрушево“
— од с. Добрушево до вливот во Црна Река III
17. р. Драгор
— од с. Дихово до Битола II
— од Битола до вливот во Црна Река III
18. XIII Канал
— од ЗИК „Пелагонија“ с. Логоварди до вливот во Црна Река II
19. X Канал
— од с. Добромири до вливот во Црна Река II
20. Кристоарска Река
— од с. Буково до вливот во V Канал II
21. Велушка Река
— од с. Велушина до вливот во V Канал II
22. Граешка Река
— од с. Лажец до вливот во V Канал II
23. V Канал
— од Битола до вливот во Црна Река III
24. Елешка Река
— од границата со Грција до вливот во Црна Река II
25. р. Блаштица (Блашница)
— од Рудникот „ФЕНИ“ до вливот во Тиквешко Езеро III
26. Црна Река
— од Сопотница до вливот во Прилепска Река II
— од вливот на Прилепска Река до Тиквешко Езеро III
— од испусната вода на ХЕ „Тиквеш“ до вливот во р. Вардар II

II. ЦРНОДРИМСКО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ

A. Слив на Преспанско Езеро

1. Гринчарска Река
— од с. Гринчари до вливот во Преспанско Езеро II
2. Голема Река
— од с. Јанковец до вливот во Преспанско Езеро II
3. Источка Река
— од с. Царев Двор до вливот во Преспанско Езеро II

Б. Слив на Охридско Езеро

1. р. Сушица
— од село Рамне до вливот во Охридско Езеро II
2. Коселска Река (Коселчица)
— од с. Косел до вливот во Охридско Езеро II
3. р. Сатеска
— од с. Ботун до вливот во Охридско Езеро II

В. Слив на река Црн Дрим

1. р. Шум
— од с. Шум до вливот во р. Црн Дрим II
2. Вевчанска Река
— од с. Вевчани до вливот во р. Црн Дрим II
3. р. Сушица (Река Вром)
— од с. Долно Татеш до вливот во р. Црн Дрим II
4. Лабунишка Река
— од с. Лабуниште до вливот во р. Црн Дрим II
5. Подгоречка Река
— од с. Подгорци до вливот во Лабунишка Река II
6. Пискупска Река (Јабланичка)
— од с. Јабланица до вливот во р. Црн Дрим II
7. Требишка Река
— од граница со НСР Албанија до вливот во Шпиљско Езеро II
8. Врбничка Река (Врмничка Река)
— од границата со НСР Албанија до вливот во Шпиљско Езеро II
9. р. Радика
— од с. Ростуше до вливот во Дебарско Езеро II
10. р. Црни Дрим
— од Струга до граница со НСР Албанија II

III. СТРУМИЧКО СЛИВНО ПОДРАЧЈЕ

1. Ораовичка Река
— од с. Ораовица до вливот во Радовишка Река II
2. Радовишка Река
— од Радовиш до вливот во Стара Река III
3. р. Плавија (Подарешка)
— од с. Подареш до вливот во Стара Река II
4. Стара Река
— од вливот на Радовишка Река до вливот на Сушева Река III
5. Крива Река
— од с. Вељуса до вливот во р. Тополница II
6. Штучка Река
— од с. Штука до вливот во р. Струмица II
7. р. Воденишница
— од с. Банско до вливот во р. Водочница II
8. р. Тркања
— од испустот на градска канализација на Струмица до вливот во р. Водочница III
9. р. Водочница
— од Струмица до вливот на р. Тркања II
— од вливот на р. Тркања до вливот во р. Струмица III
10. р. Ломница
— од с. Смолари до вливот во р. Струмица II

11. р. Струмица (Струмешница,
Стара Река)
— од вливот на Сушева Река
до границата на НР Буга-
рија

III

Член 3

Охридското Езеро и Преспанското Езеро се рас-
поредуваат во I категорија.

Дојранското Езеро се распоредува во II катего-
рија.

Во прва категорија се распоредуваат и другите
природни езера.

Вештачките езера и тоа: Мавровското Езеро, Де-
барското Езеро, Тиквешкото Езеро, Калиманското
Езеро и Езерото „Младост“ се распоредуваат во II
категорија.

Вештачките езера што не се распоредени со
став 4 на овој член се распоредуваат во онаа кате-
горија во која е распореден водотекот на кој се
наоѓа вештачкото езеро.

Акумулациите на рудничките јаловишта не се
категоризираат со оваа уредба.

Член 4

Водотеците што не се опфатени со член 2 од
оваа уредба, сите природни извори и другите под-
земни води се распоредуваат во I категорија.

Каналите за одводнување на површинските и
подземните води што не се опфатени во член 2 на
оваа уредба, се распоредуваат во II категорија.

Каналите за наводнување на земјоделските по-
вршини се распоредуваат во онаа категорија во ко-
ја се распоредени водотеците од кои се врши за-
фаќање на вода.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија“.

Бр. 282/1

23 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет
Тахир Кадриу, с. р.

102.

Врз основа на член 5 од Законот за основање
Завод за геодетски и фотограметриски работи
(„Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ГЕОДЕТСКИ И ФОТОГРАМЕ-
ТРИСКИ РАБОТИ**

1. Се разрешуваат досегашните претставници на
општествената заедница во Советот на Заводот за
геодетски и фотограметриски работи, поради истек
на времето за кое се именувани:

- Стојанка Најденовска,
- инж. арх. Антун Мославац.

2. За претставници на општествената заедница
во Советот на Заводот за геодетски и фотограмет-
риски работи се именуваат:

— Димитар Каламутов, советник на републички-
от секретар за финансии,

— инж. Петар Серафимовски, помошник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за урбанизам
и заштита на човековата околина.

Бр. 17-345/1

23 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

103.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија („Службен весник на СРМ“
бр. 43/81), а во врска со член 10 од Законот за об-
разување општествени совети на управата за оддел-
ни управни области и за одделни републички орга-
ни на управата, („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83),
Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ ПРЕТСТАВНИК ВО ОПШТЕСТВЕ-
НИОТ СОВЕТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ПРАВОСУДСТВО**

За претставник на Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во
Општествениот совет за Републичкиот секретаријат за
правосудство се делегира

— Киро Поповски, член на Извршниот совет на
Собранието на СР Македонија.

Бр. 17-346/1

23 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

104.

Врз основа на член 96 став 4 од Законот за Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија („Службен весник на СРМ“
бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИШИ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

За виши советник во Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија
се назначува Наум Начевски, досегашен генерален
конзул на Генералниот конзулат на СФРЈ во То-
ронто.

Бр. 17-347/1

23 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

105.

Врз основа на член 27 од Законот за републич-
ки стоконни резерви („Службен весник на СРМ“ бр.
36/76), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
СОВЕТОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ
СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ**

1. Се разрешуваат од функцијата членови на
Советот на Дирекцијата за републички стоконни ре-
зерви, поради заминување на нови должности:

- Димче Гошевски,
- Никола Грчевски.

2. За членови на Советот на Дирекцијата за ре-
публички стоконни резерви се именуваат:

- Радислав Кочовски, мајор во Републичкиот
штаб за територијална одбрана,
- м-р Душко Туцаров, директор на РО „Реп-
лек — Македонија“ — Скопје.

Бр. 17-344/1

23 февруари 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

106.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за заштитата на воздухот од загадување („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74), претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОЈА МОЖЕ ДА ВРШИ ИСПИТУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА УРЕДИТЕ ЗА ФАКАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ КОИ ГО ЗАГАДУВААТ ВОЗДУХОТ

1. Се определува организацијата на здружен труд Рударски институт — Белград — ООЗТ Рударски институт — Скопје да врши испитување на ефикасноста на уредите за фаќање и пречистување на гас, чад, пареа, прав и други штетни материи кои го загадуваат воздухот.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-265/1

10 февруари 1984 година

Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
енергетика, индустрија и
градежништво,
д-р А. Маневски, с. р.

107.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, член 14 став 1 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 јануари 1984 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ групите под точка 3 од Мерилата за сложеноста на работите и работните задачи (Табеларниот преглед) кои се составен дел на Правилникот за распоредување на доходот, чистиот доход и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и другите лични примања на работниците на Фабриката за производство на пиво, слад и безалкохолни пијалаци „Скопје“ во Скопје, донесен со референдум на 29 декември 1977 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законноста на изменетиот член 67 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Фабриката за производство на пиво, слад и безалкохолни пијалаци „Скопје“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законноста на актот означен во точките 1 и 2 на оваа одлука, затоа што смета дека тие не се во согласност со членовите 22 и 23 од Уставот на СР Македонија како и се во спротивност со членовите 126 став 1 и 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

5. Судот на јавната расправа утврди дека во Правилникот како основи за утврдување на претпоставениот придонес на работникот се предвидени: сложеноста на работите и работните задачи, одговорноста, напорите и условите за работа. По секој од овие основи во Мерилата за сложеноста на работите и работните задачи — табеларниот преглед се определени бодови. Понатаму, Судот утврди дека во Мерилата — табеларниот преглед се определени три групи и во зависност од групата, по основите сложеност, одговорност, напор и услови за работа, се определени бодови. Исто така, Судот утврди де-

ка во означениот Правилник нема основ за вакво групирање на бодовите по утврдените основи.

Од изнесеното произлегува дека како еден од основите според кои работниците стекнуваат личен доход е групата утврдена во Мерилата — табеларниот преглед. Предвидувањето, пак, на групата доведува до тоа работниците кои извршуваат исти работи и работни задачи, зависно од групата, а не од резултатите на трудот по основите сложеност, одговорност, напори и услови за работа да остваруваат различен личен доход. Поаѓајќи од фактот, пак, дека придонесот на работниците во извршувањето на работите и работните задачи може да биде различен, Судот смета дека тој придонес на работникот треба да се утврдува зависно од квантитетот и квалитетот на извршената работа преку објективизирани основи и мерила кои овозможуваат да се утврди стварниот придонес и резултатите што работникот ги постигнува со работата. Со оглед на тоа Судот утврди дека ваквото групирање на работниците како основ за распределбата на средствата за лични доходи не е во согласност со членовите 22 и 23 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со членовите 126 став 1 и 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

Во оспорениот член 67 од Правилникот, пак, е определено дека извршувањето на работите и работните задачи од страна на работниците, оценување на залагањето, односот кон работата и воопшто утврдувањето придонесот и резултатите на трудот на работниците, го вршат непосредниот раководител и директорот на секторот во согласност со генералниот директор. Според неговиот став 2, за раководителите на единиците оценувањето го врши директорот на секторот во согласност со генералниот директор, а за директорите на секторите оценувањето го врши генералниот директор. Според ставот 3 на овој член, по приговорот на вработените на оценката од претходните ставови, одлучува комисија за лични доходи на работничкиот совет.

Судот утврди дека оспорениот член 67 од Правилникот не е во согласност со означените уставни и законски одредби. Меѓутоа, Судот утврди дека со член 4 од Правилникот за измени и дополнувања на оспорениот Правилник е постапено според укажувањето на Судот и е извршено усогласување на оспорениот член 67 од Правилникот, со Уставот и законот, поради што одлучи да ја запре постапката.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 13/82

25 јануари 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

108.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 јануари 1984 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за одредување на бодови на личен доход на одредени работи односно работни задачи бр. 1678 од 16 септември 1982 година, донесена од Работничкиот совет на основната организација на здружениот труд „Патнички сообраќај“ и Одлуката бр. 173 од 9 февруари 1983 година, донесена од Работничкиот совет на основната организација на здружениот труд „Ремонт и сервис“, двете во состав на Автотранспортната работна организација за превоз на патници и стока во земјата и странство „Пролетер“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во основните организации на здружениот труд „Патнички сообраќај“ и „Ремонт и сервис“, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и за нивната спротивност со член 127 став 1 и член 463 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи ги одлуките означени во точката 1 на оваа одлука, Судот утврди дека со првооспорената одлука, личните доходи на директорот, помошникот на директорот, секретарот и на шефот на стопанско-планската служба се определени во фиксни износи. Со второоспорената одлука, пак, личниот доход на директорот на основната организација исто така е определен во фиксен износ.

Според член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд работниците во основните организации на здружениот труд се должни да ги утврдат основните и мерилата за распределба на средствата за лични доходи, а според член 463 од тој Закон работниците со референдум, меѓу другото, одлучуваат за основните и мерилата за распределба на средствата за лични доходи на сите работници вклучувајќи ги и индивидуалниот работодавен орган и работниците со посебни овластувања.

Со оглед на тоа што оспорените одлуки се донесени од работничкиот совет, а не непосредно од работниците со референдум и што личниот доход на означените извршители на работите и работните задачи се определени во фиксни износи, без основи и мерила, Судот утврди дека оспорените одлуки не се во согласност со член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и дека се во спротивност со член 127 став 1 и член 463 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 93/83

18 јануари 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

109.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 јануари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 18 од Аналитичката проценка на работите и работните задачи која е составен дел на Правилникот за основите и мерилата за распределување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесена од работниците во Водостопанската работна организација „Повардарје“ во Гевгелија со референдум на 22 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Водостопанската работна организација „Повардарје“ во Гевгелија, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорениот член означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи ја означената аналитичка проценка Судот утврди дека таа е донесена со референдум на 22 декември 1977 година. Оспорениот член 18 од Аналитичката проценка предвидува измени и дополнувања на истата и на нејзината табела да врши работничкиот совет или соборот на работниците на предлог на синдикалната организација, соборот на работниците, работничкиот совет или врз основа на законски пропис, што е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд, согласно кој работниците за основите и мерилата одлучуваат со референдум.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 156/82
25 јануари 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

110.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 јануари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 43 став 2 под а) и под в) во делот што го уредува односот на работникот спрема работата на самоуправните органи и тела од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците, донесен од работниците во Работната организација ИНЕКС „Дрим“ во Струга, со референдум одржан на 15 ноември 1982 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола за оценување уставноста и законитоста на член 43 став 2 под б) и под в) во делот што се однесува за уредно одржување на средствата за работа од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на член 43 од актот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорениот член од Правилникот предвидува Комисијата за станбени прашања, врз основа на претходно мислење на стручниот колегиум, да одредува определен број бодови: ако работникот совесно и квалитетно ги извршува работите и работните задачи, ако нема неоправдани отсуства; ако уредно ги одржува средствата за работа и ако има однос спрема работата на самоуправните органи и тела, што не е во согласност со уставните и законските одредби за распределба на средствата за заедничка потрошувачка.

5. На седницата Судот утврди дека според означениот Правилник работниците по основ придонес во работата добиваат определен број бодови и тоа ако совесно и квалитетно ги извршуваат работите и работните задачи — 5 бода, ако немаат неоправдани отсуства — 5 бода, ако уредно ги одржуваат средствата за работа и ако имаат однос према работата на самоуправните органи и тела — 5 бода. Овие бодови ги доделува Комисијата за станбени прашања, врз основа на претходно дадено мислење од страна на стручниот колегиум.

Согласно член 23 став 1 од Уставот на СР Македонија и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација на здружениот труд утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка.

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбени-те односи и член 463 од Законот за здружениот труд самоуправно право е на работниците во организациите на здружениот труд во согласност со Уставот и Законот, да утврдат основи и мерила за утврдување редот на првенството за доделување на стан, со кои пред сè ќе се оствари уставното начело на засмност и солидарност во задоволувањето на станбените потреби на работниците. Притоа, при утврдувањето на основите и мерилата според кои ќе се определува првенството во распределбата на станови работниците можат да предвидат освен социјално-економски и критериуми што се поврзани со придонесот на работникот во работата. Според тоа уредноста, квалитетот на извршените работи и совесноста во работата како израз на придонесот на работникот во работата, можат да се предвидат како основ за утврдување редот на првенство за добивање стан, под услов тие да се засноваат врз објективизирани критериуми, при што ќе се отстрани можноста за уравниловка не само во поглед на личниот доход туку и во севкупното остварување на правата по основ трудот и во трудот.

Во конкретниот случај, Судот утврди дека објективизирани критериуми се утврдени само по основот на неоправданото отсуствување од работа и уредното одржување на средствата за работа. Елементите на првиот критериум можат да се утврдат врз основа на евиденцијата што се води за редовноста на работниците, а вториот критериум може да се утврдува врз основа оценка и констатација за домаќинско однесување спрема средствата за работа, што е особено можно во угостителството и хотелиерството, со оглед на карактерот на овие средства. Со оглед на тоа, Судот утврди дека тие критериуми се во согласност со означените уставни и законски одредби.

Меѓутоа, по однос на предвидениот основ — совесно и квалитетно извршување на работите и работните задачи, Судот утврди дека тој не се заснова врз објективизирани критериуми затоа што овој основ не е конкретизиран со елементи кои можат да послужат за утврдување на квалитетот и квантитетот во работењето, па утврди дека тој е во несогласност со означените уставни и законски одредби.

Во поглед на основот однос спрема работата на самоуправните органи и тела, Судот смета дека тој не може да се предвиди како основ за посебно вреднување, зашто неговото посредно влијание врз вкупните и поединечните резултати на трудот не може да се објективизира во позитивна смисла. Тој однос, доколку негативно влијае врз севкупното работење на организацијата на здружениот труд, може и треба да се одрази врз другите права што се остваруваат по основ на трудот. Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека овој основ не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Со оглед на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 189/83
18 јануари 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

111.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 17 дел II став 1 од Правилникот за посредно мерење на трудот и резултатите на трудот, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Микрон“ во Прилеп, во состав на Работната организација „Хелос“ Скопје, која е во состав на Сложената организација

на здружениот труд „Металски завод — Тито“ во Скопје, со референдум на 25 март 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Микрон“ во Прилеп, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорениот член од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со член 23 од Уставот на СР Македонија и за неговата спротивност со член 127 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи го оспорениот член 17 дел II став 1 од Правилникот, Судот утврди дека во него е определено предлог-оценка за успешно извршување на планираните задачи за шефовите на секторите и службите да дава директорот, а за другите работници шефовите на секторите и службите, врз основа на извештаите на раководителите на одделенијата. Инаку, во конкретниот случај придонесот на работникот се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата преку објективизирани основи и мерила кои овозможуваат да се утврди стварниот придонес и резултатите што работникот ги постигнува во работата.

Оценувањето на придонесот на работниците го вршат работничкиот совет, комисија која тој ќе ја формира или работниците непосредно. Притоа, директорот на основната организација како и непосредниот раководител имаат право и должност со свои мислења и предлози и со активно учество да придонесуваат за реално и објективно утврдување на придонесот на секој работник. Со оглед на тоа што според оспорениот член од Правилникот предлог-оценката за успешно извршување на планираните задачи што го дава директорот или шефовите на секторите, а која всушност претставува конечна одлука, Судот утврди дека таа одредба е спротивна со член 181 став 2 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 194/83
1 февруари 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Тога Николовски, с. р.

112.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 1 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 20, 23, 42 и 43 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Текстилно-хемиската индустрија „Велурфлок“ во Скопје со референдум одржан на 15 мај 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Текстилно-хемиската индустрија „Велурфлок“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 197/83 од 7 декември 1983 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 20, 23, 42 и 43 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за уставноста и законитоста на оспорените членови.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 20 од означениот правилник е предвидено Комисијата за општествен стандард, врз основа на кри-

териумите и мерилата предвидени со овој Правилник да изготвува ранг-листа која важи пет календарски години. Во ставот 3 од овој член е предвидено дека за тоа време во ранг-листата не можат да се внесуваат други кандидати. Меѓутоа, односот внатре во ранг-листата може да се менува доколку се променат околностите, односно условите на работниците кои се веќе на ранг-листата.

Од член 21 од Уставот на СР Македонија и од членовите 116 и 117 од Законот за здружениот труд, произлегува дека сите работници учествуваат во создавањето на средствата за заедничка потрошувачка издвојувајќи дел од доходот на основната организација и дел од својот личен доход, така што сите работници согласно утврдените основи и мерила, имаат право рамноправно да учествуваат во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка.

Согласно член 42 став 1 и 2 од Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) работниците во организацијата на здружениот труд со општ акт ги утврдуваат начинот, условите и редот на првенство по кој ќе се даваат становите на користење. Притоа, утврдувањето на редот на првенството, според мислењето на Судот се врши со ранг-листа на кандидатите кои ги исполнуваат условите за добивање на стан.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од правилникот е предвидено ранг-листата да важи пет календарски години и во неа не можат да се внесуваат други кандидати, Судот смета дека на некои работници за пет години им се ускратува правото да влезат во ранг-листата за добивање на стан иако може да имаат половици услови на становање од лицата кои се веќе внесени во ранг-листата, поради што се создава нееднаквост меѓу работниците. Со оглед на тоа Судот утврди дека член 20 од оспорениот правилник не е во согласност со уставното начело на еднаквост и со означените уставни и законски одредби.

5. Разгледувајќи го оспорениот член 23 Судот утврди дека против ранг-листата секој заинтересиран работник може да поднесе барање до работничкиот совет за нејзино происпитување во рок од 15 дена од денот на нејзиното истакнување на огласната табла.

Според мислењето на Судот, со оглед на тоа што добивањето на користење стан во општествена сопственост е право кое произлегува од работен однос, во однос на рокот за заштита на правата пред самоуправните органи треба да се применува член 221 од Законот за здружениот труд, според кој барање за заштита на правото работникот поднесува до надлежниот орган во рок од 30 дена од денот кога дознал за повредата на правото односно од денот кога му е врачена одлуката со која е повредено неговото право.

Со оглед на тоа што во оспорениот член 23 од Правилникот е предвидено рокот за приговор да изнесува 15 дена, Судот утврди дека тој е во спротивност со член 221 од Законот за здружениот труд.

6. Понатаму, Судот утврди дека во оспорениот член 42 е предвидено независно од критериумите предвидени со Правилникот 30% од вкупниот број на станови и средства наменети за решавање на станбените потреби да се доделуваат на „виши и високо-стручни“ работници кои работат на одговорни и сложени работни места. Во член 43, пак, се утврдени работниците кои работат на клучни работни места со особено стручни квалитети, исклучителни работни способности и кои се неопходно потребни за работната организација.

Судот смета дека во самоуправниот општ акт со кој се предвидуваат основите и мерилата за утврдување редот на првенството за добивање на стан работниците, согласно член 42 од Законот за станбените односи и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, со референдум треба однапред да ги утврдат основите и мерилата за распределба на станови за решавање на станбените потреби на работниците кои се од посебно значење за организацијата на здружениот труд.

Со оглед на тоа што во оспорените членови 42 и 43 од означениот правилник не се определени основи и мерила за утврдување редот на првенството за решавање на станбените потреби на работниците кои се од посебно значење за работната организација, туку е предвидено станбените потреби на овие работници да се решаваат надвор од основите и мерилата утврдени во Правилникот, Судот утврди дека овие членови не се во согласност со член 42 од Законот за станбените односи и се во спротивност со член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 197/83

1 февруари 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

113.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 18 јануари 1984 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Крива Паланка за оценување уставноста и законитоста на член 33 став 2 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Медицинскиот центар, „Академик проф. д-р Димитар Арсов“ во Крива Паланка, со референдум одржан на 20 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во организацијата на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Крива Паланка поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорениот член е противуставен и незаконит затоа што предвидува право на зголемување на личниот доход по основот минат труд за 2% на работниците жени кои се десет години пред пензионирањето.

4. На седницата Судот утврди дека согласно член 33 од Правилникот, личниот доход на работниците по основот минат труд се определува во зависност од работниот стаж. За работниците жени за последните 10 години од работниот стаж се зголемува за 2%, така што за навршени 25—30 години работен стаж наместо 11% тие добиваат 13%, а за навршени 30—35 години работен стаж наместо 13% тие добиваат 15%.

Во конкретниот случај, Судот смета дека, во решението според кое работниците жени во последните 10 години од работниот стаж добиваа уште 2% по основот минат труд, не е во несогласност со уставното начело на еднаквост и со начелото на распределба според трудот. Ова затоа што со оспорената одредба се овозможува на работникот жена, со оглед на тоа што правото на лична пензија го остварува со навршени 35 години работен стаж на осигурување, кога по силата на законот ѝ престанува работниот однос, да може да го добие максималниот износ на личен доход по основот минат труд како и мажите работници.

На основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 214/83

18 јануари 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

107.

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услуги и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 февруари 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците се утврдува на 6,0% и тоа:

— 2,8% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 3,2% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Член 2

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се утврдува на 0,40%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-2167/1-А
28 февруари 1984 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р **Спиро Јовевски**, с. р

108.

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на корисниците на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 февруари 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците се утврдува:

— со стапка од 20% придонес од личен доход од земјоделска дејност и

— 200 динари придонес по член на домаќинството на осигуреникот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-2167/1-Б
28 февруари 1984 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р **Спиро Јовевски**, с. р

109.

Врз основа на член 144 став 3 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 28 февруари 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% од нето личниот доход, односно основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес се плаќа во валута во која се прима личниот доход.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-2167/1-В
28 февруари 1984 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р **Спиро Јовевски**, с. р

110.

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), а во согласност со член 9 од Одлуката за утврдување на основици за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени основици, како и висината на придонесот за одделни категории осигуреници, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата одржана на 28 февруари 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИ ЗА КОИ СО ЗАКОН НЕ СЕ УТВРДЕНИ ОСНОВИЦИ, КАКО И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВИЦИТЕ И ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Основиците и висината на придонесите за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени основици, како и за одделни категории осигуреници утврдени со Одлуката на Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, бр. 02-13401/5-г од 29. X. 1981 година се валоризираат за 1984 година со пораст од 25,8% во однос на основиците утврдени за 1983 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2167/1-Г
28 февруари 1984 година
Скопје

Претседател,
прим. д-р **Спиро Јовевски**, с. р

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — ДЕБАР

111.

Врз основа на член 13 од Законот за СИЗ за образование („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Самоуправната спогодба за основање на ОСИЗ за образование и наука — Дебар и член 28 од Статутот на ОСИЗ за образование и наука — Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност и од личен доход од вршење на самостојна стопанска и нестопанска дејност.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на ОСИЗ за образование и наука изнесуваат:

- придонес од личен доход на вработените во стопанство и нестопанство, освен воспитно-образовните организации од основното и средното насочено образование, по стапка од 5%;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, по стапка од 2,5%;
- придонес од личен доход од вршење на самостојна стопанска и нестопанска дејност, по стапка од 5%.

Член 3

Придонес од личен доход од работен однос на воспитно-образовните организации од основното и средното насочено образование ќе се плаќа по стапка од 2,5%, додека организациите од предучилишното образование и воспитание, по стапка од 3,5%.

Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на придонесот од личен доход од работен однос ќе се врши на бруто износ.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапки на придонеси, бр. 05-34/2 од 21. II. 1984 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 05-383/83

13 февруари 1984 година

Дебар

Претседател,
Лулзим Муладаути, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — ДЕМИР ХИСАР

112

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за вработување — Демир Хисар, Собранието на Заедницата донесе

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и се плаќа од личниот доход на вработените во кои се содржани и придонесите што се плаќаат од личниот доход (бруто личен доход) по стапка од 0,90% од општината Демир Хисар.

Член 2

По исклучок од член 1 на оваа одлука работните организации од основното и средното образование придонесот од личен доход од работен однос ќе го плаќаат по стапка од 0,45%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-178/14

8 февруари 1984 година

Демир Хисар

Претседател,
Драган Ангелевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ

113

Врз основа на член 100 став 1 и 103 став 1 и 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кочани, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на соборите на делегатите работници — корисници на услуги и на делегатите — даватели на услуги, одржана на 9 февруари 1984 година, донесе

ОДЛУКА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВО И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО- РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО

Член 1

Стапката на придонесот за здравство и здравствено осигурување се определува во износ од 7,5% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита од 4%;
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита што самостојно ги утврдува Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување и другите права од здравственото осигурување 3,50%.

Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и професионално заболување се определува и тоа:

- по 0,30% за организациите на здружениот труд распоредени во номенклатурата за стопанските области од 1—8 од основницата што ја сочинува вкупниот доход, намален за износот на законските и договорните обврски;
- по 0,50% сите други организации и интересни заедници што не формираат доход, основницата за пресметување ја сочинува бруто исплатениот личен доход и другите примања.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува по стапка од 20% од нето исплатениот личен доход, односно од основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на здравствена заштита сразмерно на стапката односно тарифата на придонесот определен со членот 1 на оваа одлука.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на Заедницата за вработување за паричниот надоместок на привремено безработните лица и на уживателите на пензии се определува на 11,20% од нето примањата.

За лицата пријавени во Заедницата за вработување основницата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинуваат просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица во време за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основницата не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надоместок на привремено безработните лица, како основница за пресметување на придонесот служи основницата по која последен пат е пресметан придонесот за здравствено осигурување.

Член 4

За лица кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 2% од исплатениот надоместок.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со Законот и актите на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците — Кочани.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 0203-367 од 24. XI. 1983 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година, и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0203-89

9 февруари 1984 година
Кочани

Претседател,
Благој Ѓорѓиев, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ**

114

Врз основа на член 199 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, на заедничката седница на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 22 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
ЗА 1984 ГОДИНА**

Член 1

Важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на работниците, бр. 2/1 (објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 11/81) се продолжува и за 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1/9-5

23 декември 1983 година
Свети Николе

Претседател,
Светилик Николовски, с. р.

115

Врз основа на член 199 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравство и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите даватели на услугите од здравствените работни организации, одржана на 22 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ
ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основницата за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци, за кое со закон не е утврдена основница.

Член 2

За вработените лица кај приватните работодавци основница претставува договорениот личен доход меѓу работодавецот и вработениот кој не може да биде помал од следните износи:

1. за неквалификувани работници	— 8.000,
2. за полуквалификувани работници	— 10.000,
3. за квалификувани работници	— 12.000,
4. за висококвалификувани работници	— 14.000,
5. за домашни помошнички	— 8.000.

Член 3

Доколку утврдените основници од член 2 од оваа одлука се помали од загарантираниот личен доход истите ќе се утврдат во висина на гарантираниот личен доход за тековната година

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се применува од јануари 1984 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1/9-7

23 декември 1983 година
Свети Николе

Претседател,

Светилик Николов, с. р.

116.

Врз основа на член 200 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на заедничка седница на Собранието на делегатите корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 22 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД
КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ИЗНОС
ПО ДОМАКИНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ —
ЗЕМЈОДЕЛЦИ**

Член 1

Важноста на Одлуката за утврдување стапката на придонесот од катастарскиот доход за здравственото осигурување на земјоделците и паушалниот износ на домаќинствата без сопствена земја, број 0201-2/55 (објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 10/82) се продолжува и за 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-1/9-6

23 декември 1983 година
Свети Николе

Претседател,

Светилик Николов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА — ТЕТОВО

117.

Согласно член 22 од Статутот на Општинската заедница на образование и наука „Тетово“ — Тетово, Собранието на Заедницата на својата XI-та редовна седница, одржана на 24 февруари 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот од личниот доход за основно образование на институциите од средното насочено образование на територијата на општина Тетово за 1984 година се утврдува на 2,50%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 0801-91/1
24 февруари 1984 година
Тетово

Претседател,
Бајрам Мемети, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП

118

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата и член 54 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, на седницата одржана на 28 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП

Член 1

Стапките на придонесот од личен доход на граѓаните се утврдуваат во висина и тоа:

- 1,80% од бруто личниот доход на работните луѓе во стопанството и
- 2,45% од бруто личниот доход на работните луѓе во стопанството.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 10-1595/10
28 декември 1983 година
Штип

Претседател,
Александра Нацакова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП 119.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата одржана на 27 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП

Член 1

Организациите од областа на стопанството: ОЗТ „Авто-Скопје“, ООЗТ „Напредок“, МЗ „Тито“ ООЗТ „Метална“, РО „Прогрес“, „Макпромет“ — ООЗТ

„Снабдител“, Модна конфекција „Астибо“ — ООЗТ „Солидарност“, ООЗТ „Женски програм“, ООЗТ „Пинки“, ООЗТ „Галаксија“, ООЗТ „Егзотик“, ООЗТ „Вало“, „ООЗТ Заеднички служби“, ЗИК Црвена Свезда — ООЗТ Таринци, ООЗТ Три чешми, ООЗТ Лаковица, ООЗТ Винарска визба и ООЗТ Работна заедница, се ослободуваат од придонес од доход за Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип за период од 1. I. 1983 година до 31. XII. 1983 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1983 година.

Бр. 40/7
27 декември 1983 година
Штип

Претседател,
Боро Гаврилов, с. р.

120.

Врз основа на член 16 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата одржана на 27 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА

I

Стапките на придонесот од доход на организациите на здружен труд и установите што остваруваат доход и стапките на придонесот од личен доход на граѓаните се утврдуваат:

1. 0,15% од доход на работните организации на здружен труд,
2. 0,90% од бруто личниот доход од работен однос во нестопанството,
3. 2% од личен доход од самостојно вршење од занаетчиска дејност,
4. 2% од личен доход од самостојно вршење на други самостојни дејности,
5. 2% од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 40/5
27 декември 1983 година
Штип

Претседател,
Боро Гаврилов, с. р.

О Б Ј А В А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДОРАБОТУВАЧИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО СЕМЕ

Врз основа на член 24 став 4 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“ бр. 18/73), Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува дека во Регистарот на производители и доработувачи на земјоделско семе е запишана следната организација на здружениот труд:

РО ЗИК „Струмица“ — Струмица ООЗТ „Институт за земјоделство“ — Струмица, под број 26.

Бр. 10-3469/3
16 февруари 1984 година
Скопје

Огласен дел

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за утврдување право на сопственост и право на трајно користење по тужбата на тужителите Славко Георгиевски и Величко Насков од Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 26, против тужените Река Марија и Река Димитрија, двајцата со непозната адреса. На тужените им е поставен за привремен старател Клифов Димитар, адв. од Скопје, за да ги застапува нивните интереси во текот на постапката сè додека истите не се јават во судот.

Од Општинскиот суд во Скопје I — Скопје, П. бр. 3740/83. (31)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителката Виолета Митевска од Скопје, ул. „Владимир Комаров“ бр. 29/1-4, против тужениот Драган Кнежевиќ, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Драган Кнежевиќ да се јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или во истиот рок да ја соопшти својата сегашна адреса на живеење.

Во колку тужениот не се јави во одредениот рок од 30 дена ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси во судот.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 574/84. (27)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје заведен е спор за развод на брак по правната работа на тужителката Снежана Богоева, родена Гошевска од Скопје, ул. „Козле“ бр. 77-а, против тужениот Слободан Богоев од Скопје, ул. „Тодор Чангов“ бр. 28, а сега со непознато место на живеење.

Се поканува тужениот Слободан Богоев да се јави во судот во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот или да ја соопшти сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател во смисла на чл. 84 од ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на тужениот во предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Х. П. бр. 2583/83. (29)

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за долг по тужбата на тужителот Паскал Михајловски, со стан на улица „Мито Хаџивасилев“ бр. 22/11 — Скопје, против тужениот Паскал Чапаевски, со стан на ул. „Никола Малешевски“ 4/7, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 27.000,00 динари.

Се повикува тужениот Паскал Чапаевски од Скопје, а сега со непозната адреса на живеење, да се јави во судот во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, или да ја соопшти точната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател во смисла на чл. 84 од ЗПП кој ќе ги штити неговите интереси по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2874/83. (30)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за утврдување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Синани Јакуп од с. Г. Седларце, против тужените Медии Меметали од Приједор, ул. „Рошковац“ бр. 104 и Медии Вели од с. Г. Седларце, а сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 5.000 динари.

Се повикува лицето Медии Јусуфов Вели од с. Г. Седларце, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот, или да определи свој полномошник. Во спротивно судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и обврски во спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 150/84. (32)

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е постапката за сопственост заведена по тужбата на тужителот Митре Јошев Тофилоски од с. Глофи против тужените: Раде Кочовиќ, Живко Кочовиќ, Слободанка Кочовиќ и Рада Кочовиќ, сите со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените да се јават во судот, достават адреса или одредат полномошник кој ќе ги застапува во оваа постапка во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно судот преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе им постави старател кој ќе ги застапува до правосилното окончавање на оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 138/83. (33)

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за сопственост од тужителот Адеми Нуриман од село. Г. Седларце, тетовско, против тужениот Вели Јусуф Вели, порано од Г. Седларце, тетовско, а сега со непозната адреса во САД. Вредност на спорот 150.000,00 динари.

Се повикува тужениот Вели Јусуф Вели од село Г. Седларце да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот или да одреди свој полномошник кој ќе ги штити неговите интереси пред судот. По истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 149/84. (28)

КОНКУРСИ

Врз основа на Статутот на Монтажната задруга „ЕНЕРГО-СКОПЈЕ“ — Скопје, Собирот на работните луѓе на задругата

распишува

КОНКУРС

за избор на раководен орган — директор на задругата.

Покрај општите услови, предвидени со Законот за работните односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено средно техничко училиште над 5 години работно искуство во струката и на соодветни раководни работни места;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да не се осудувани за кривично дело.

Пријавите со комплетна документација да се доставуваат на адреса: Монтажна задруга „ЕНЕРГО-СКОПЈЕ“ — Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“, блок 7/3 — градски сид.

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавувањето.

Непотполните и неблагоприятните пријави — молби нема да бидат земени предвид. (88)

Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Прилеп

О Б Ј А В У В А

дека Собранието на општината Прилеп ќе арши избор на еден судија во Општинскиот суд — Прилеп

Кандидатите кои ги исполнуваат условите предвидени во член 247 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и посебните услови предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), пријавите да ги доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Прилеп во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Прилеп“, односно заклучно со 29 март 1984 година. (87)

СОДРЖИНА

Страна

99. Одлука за помилување на осудени лица —	153
100. Уредба за класификација на водите —	153
101. Уредба за категоризација на водотеците и езерата — — — — —	155
102. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Заводот за геодетски и фототраметриски работи — — — — —	158
103. Решение за делегирање претставник во Општествениот совет за републичкиот секретаријат за правосудство — — — — —	158
104. Решение за назначување виши советник во Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	158
105. Решение за разрешување и именување членови на Советот на Дирекцијата за републички стоковни резерви — — — — —	158
106. Решение за определување на организација на здружен труд која може да врши испитување на ефикасноста на уредите за фаќање и пречистување на штетните материји кои го загадуваат воздухот — — — — —	159
107. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 13/82 од 25 јануари 1984 година — — — — —	159
108. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 93/83 од 18 јануари 1984 година — — — — —	159
109. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 156/82 од 25 јануари 1984 година — — — — —	160
110. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 189/83 од 18 јануари 1984 година — — — — —	160
111. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 194/83 од 1 февруари 1984 година — — — — —	161
112. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 197/83 од 1 февруари 1984 година — — — — —	161
113. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 214/83 од 18 јануари 1984 година — — — — —	162

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

107. Одлука за утврдување висината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците — — — — —	163
108. Одлука за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците — — — — —	163

109. Одлука за висината на стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — — — —	163
110. Одлука за валоризација на основните и висината на придонесите за здравствено осигурување на осигуреници за кои со закон не се утврдени основици, како и валоризација на основните и висината на придонесите за одделни категории осигуреници за 1984 година — — — — —	163

ДЕБАР

111. Одлука за утврдување стапки на придонеси за 1984 година — — — — —	164
--	-----

ДЕМИР ХИСАР

112. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1984 година — — — — —	164
--	-----

КОЧАНИ

113. Одлука за стапките на придонесот за здравство и здравствено осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство — — — — —	164
---	-----

СВЕТИ НИКОЛЕ

114. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување висината на придонесите за здравствено осигурување на работниците за 1984 година — — — — —	165
115. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци — — — — —	165
116. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување на стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалниот износ по домаќинство на осигурениците — земјоделци — — — — —	165

ТЕТОВО

117. Одлука за утврдување стапката на придонесот од личен доход за основно образование за 1984 година — — — — —	166
---	-----

ШТИП

118. Одлука за утврдување на стапките на придонесот од личен доход на граѓаните на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип — — — — —	166
119. Одлука за ослободување од придонес од доходот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита Штип — — — — —	166
120. Одлука за утврдување стапките на придонесот од доходот на организациите на здружен труд што остваруваат доход и утврдување на стапките на придонес од личен доход на граѓаните за 1984 година — — — — —	166